



Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18) и член 65-г став 1 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10, 26/13, 15/15, 153/15, 190/16 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

ОДЛУКА

за изменување на Одлуката за методологијата за утврдување на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/21)

1. Во насловот на Одлуката за методологијата за утврдување на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложености во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/17) и во целиот текст на Одлуката, освен во точката 17 од Одлуката, зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

2. Точката 12 се менува и гласи:

„12. Врз основа на утврдената потреба за воведување, зголемување, намалување или ослободување на противцикличниот заштитен слој на капиталот од точките 9 и 10 од оваа одлука, Советот на Народната банка носи одлука за воведувањето, зголемувањето, намалувањето или ослободувањето на противцикличниот заштитен слој на капиталот, во која се наведени најмалку:

- висината на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот и
- датумот од кој банките се должни да ја применуваат стапката на противцикличниот заштитен слој, односно од кога престанува обврската за одржување противцикличен заштитен слој на капиталот, имајќи ги предвид одредбите од ставот 2 од оваа точка.

Во случај на намалување на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија, или во случај на ослободување на барањето за противцикличен заштитен слој на капиталот за изложености во Република Северна Македонија, намалувањето, односно ослободувањето стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на одлуката за намалување, односно за ослободување на противцикличниот заштитен слој на капиталот во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Народната банка го објавува воведувањето, зголемувањето, намалувањето или ослободувањето на противцикличниот заштитен слој на капиталот на својата интернет-страница, согласно со закон. Во случаите кога при воведувањето или зголемувањето на стапката на противцикличниот заштитен слој на капиталот е определен датумот на примена којшто е пократок од 12

месеци, задолжително се објавуваат и причините за одредувањето пократок датум на примена.“

3. Во точката 14 став 1, во втората реченица, зборовите: „Народната банка објавила или не објавила“, се заменуваат со зборовите: „Советот на Народната банка донесол или не донесол одлука за“.

Ставот 3, алинеја 1, се менува и гласи:

„– СЗ е стапка на противцикличниот заштитен слој за изложеностите кон земјата 3, за која Советот на Народната банка донесол одлука. Доколку Советот на Народната банка не донесол одлука за стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите кон одредена земја, СЗ е еднаква на 0%;“

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

О бр. 02-15/VI-7/2021
28 април 2021 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска